

20130230715

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

2013
07-825/1
12 2013

Ѓорге Иванов, . . .

Трајко Вељаноски, . . .

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

1
“ 20/2004, 115/2007, 18/11 148/11), “ 63 (1)
(2), :
„(2) (1)
“
(2), (3), (4), (5) (6) (3), (4), (5), (6) (7).
(7) (8), :
„(8)
,
(1)
,
,
“
2
11 11.1 : „
“
3
117 117 :

”

117

(1)

(2)

1)

2)

3)

4)

(3)

(1)

(4)

(1)

4

118

(1)

„1)

1

1“

2

„(1)

119

(2)

(1)

(3)

„(1)

120

(2)

(3)

173

(4)

7

(5),

„(5)

(1)

8

63

,

(5), (6) (7)

“

(6), (7) (8).

8

”

”